



Федерација на планинарски спортови во Македонија
Mountaineering Sport Federation of Macedonia

11 Октомври 42, 1000, Скопје
Република Македонија
11 Oktomvri 42, 1000, Skopje
Republic of Macedonia

+389 2 3 165 540
<http://www.fpsm.org.mk/>
contact@fpsm.org.mk

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО 2018 ГОДИНА



СОДРЖИНА

Организација на обуките	3
Пријавување	3
Услови за пријавување	3
Трошоци за обуките	4
Основна литература	4
Обуки за планинарски водичи	5
Категорија А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови)	5
Категорија А2 (Планинарење по тешки патеки во летни услови)	7
Категорија Б1 (Планинарење по лесни патеки во зимски услови)	9



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБУКИТЕ

Носител на програмите за обука на планинарските водичи е Комисијата за планинарски водичи (КПВ) во соработка со Центарот за стручно образование (ЦСО) при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ). Изведувачи на обуките се стручни лица од одредени области, заведени во Регистарот на инструктори и предавачи во ФПСМ.

ПРИЈАВУВАЊЕ

На обуките за планинарски водичи може да учествуваат кандидати кои успешно ја завршиле Основната школа за планинарски водичи во организација на планинарските друштва / клубови регистрирани во ФПСМ (за повеќе детали околу Основните школи за планинарски водичи, обратете се во вашето планинарско друштво / клуб). На објавен Повик од страна на ФПСМ за одржување на обука, планинарските друштва/ клубови селектираат кандидати за планинарски водичи и ги активираат Основните школи за водичи. Успешните кандидати ги пријавуваат на обука. Кандидатите за планинарски водичи треба да поседуваат основни познавања за: техника на движење, планинарска опрема, опасности на планина, ориентација, прва помош и јазли. Пријавата и другите документи потребни за учество на обуки се прикачени на интернет страната на Комисијата за планинарски водичи <http://www.fpsm.org.mk/?cat=7> . Документите треба да се пополнат читливо и треба да бидат потпишани. Задолжително треба да се нагласи:

- За која обука се пријавува кандидатот (Категорија А1, А2, Б1).
- Датум на одржување на обуката.

Пријавата треба да биде испратена на адресата:
Федерација на планинарски спортови во Македонија
Комисија за планинарски водичи
11 Октомври 42, 1000, Скопје, Република Македонија.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Условите за учество на обуките се наведени во продолжение на овој документ, согласно избраната обука (А1, А2, Б1, Б2).



ТРОШОЦИ ЗА ОБУКИТЕ

Во цената за учество на обуката се вклучени: повеќедневна теоретско – практична обука изведена од стручни луѓе, превоз од Скопје до местото на одржување на обуката, повеќедневно сместување и исхрана, изработка на потврда за учество на обуката, легитимација, метална значка и амблем. Трошоците за учество на обуките ги превземаат или планинарските друштва / клубови или самите учесници на обуката. Трошоците за учество на обуките треба да бидат подмирени минимум 10 дена пред почетокот на обуката. Кандидатот за учество на обуката може да го откаже своето учество на обуката, при што ФПСМ има право да задржи дел од уплатените пари (10% од вкупната сума за обуката, ако учесникот се откажал повеќе од 10 дена пред почнување на обуката, односно, 50% од вкупната сума за обуката, ако учесникот се откажал помалку од 10 дена пред почнување на обуката). Во случај на здравствени проблеми на кандидатот (со лекарска потврда) сите уплатени пари за обуката во целост ќе бидат вратени.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

- „Основи на движење низ планина“, Бојан Полак, во издание на ФПСМ.
- „Медицинско санитарен прирачник за алпинисти и планинари“, проф. Д-р Јовица Угриновски, во издание на ФПСМ.
- „Прирачник за водачи во планина“, во издание на ФПСМ.
- „Прирачник за планинарство“, во издание на Сојузот на планинарски спортови на Македонија.
- „Правилник за бележење планинарски патеки во Република Македонија“, во издание на ФПСМ.



ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ПРИ ФПСМ

Категорија А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови)

Оваа категорија е основна категорија за понатамошен напредок кон повисоките категории. Категоријата А1 опфаќа основно водење во услови без снег, при што за движење се употребува пред се одењето. Потребни се ориентациски вештини, но не е потребна посебна техничка опрема за обезбедување, ниту специјални технички вештини (на пример, искачување по карпест терен, совладување стрмни, снежни и смрзнати терени каде што има голема веројатност за пролизгување и падови и сл.). Водењето се одвива по лесни означени и лесни неозначени патеки.



Основната обука (Категорија А1) опфаќа: Приемни испит, теоретско – практична обука, Семинарска задача, Испитна акција и двегодишен Приправнички стаж. Со Приемниот испит се утврдува способноста на кандидатот за учество на обуката. Теоретско – практичната обука е во траење од минимум 50 часа (теорија, пракса, тестови). На Испитната акција се проверува наученото на обуката.

Оценки за учесниците на обуката:

- Не завршил (вкупна оценка до 50%);
- Завршил (вкупна оценка од 51% - 80%);
- Успешно завршил (вкупна оценка од 81% до 100%).

По успешно извршената Испитна акција кандидатот треба да изработи Семинарска задача за планинарска акција која веќе ја извел или ќе ја изведе во наредниот двомесечен период. По успешно оценетата Семинарска задача, кандидатот станува Приправник - Планинарски водич за Категорија А1. Приправничкиот стаж за Планинарски водич може да трае до две години, односно до 31 декември во втората година. До тогаш, приправникот мора да води најмалку 5 различни акции, кои по тежина се вбројуваат во Категорија А1 и да одржи предавање на планинарска тема. Секоја приправничка акција приправникот треба да ја води под менторство на регистриран планинарски водич со иста или со повисока категорија на водење. По завршувањето на секоја Приправничка акција, приправникот испраќа пополнет образец (Извештај за приправничка акција) до менторот на таа акција, кој пополнува свое мислење за приправничката акција. Потоа менторот го испраќа целосно пополнетиот и потпишан Извештај до КПВ како предлог за потврдување на соодветната категорија. КВП врз основа на предлогот, пишаните мислења и известувања ја потврдува (или не).

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Општи услови

- Навршени 18 години;
- Најмалку IV степен образование (завршено средно училиште);
- Членство во планинарска организација, регистрирана во ФПСМ;
- Членство во организација со која ФПСМ има склучено посебен договор за соработка, кој договор предвидува взаемна едукација на членовите од двете организации;
- Претходна документирана петгодишна планинарска активност;
- Способност за самостојно движење во услови кои се за еден степен потешки од тие за кои е предвидена категоријата за која се пријавува.

Кандидатот треба да ги исполни општите услови со поднесување на соодветни документи (Пријава, Преглед на планинарски акции во последните пет години со потпис и печат од ПД, Изјава за здравствена состојба со потпис и печат од соодветна медицинска установа, Изјава за финансиска поддршка од ПД или самостојно финансирање).

Посебни услови

Во последните пет години завршени најмалку 10 различни акции по лесни означени или неозначени патеки.

Термини за обуките во 2017 година

- 22 – 27.05.2018
- 27 - 28.10.2018 (обнова на лиценци)

Рок за пријавување

- 01.02. 2018 (1 група)
- 01.09. 2018 (обнова на лиценци)

Цена: 9.000 денари, со можност за плаќање и на рати



Категорија А2 (Планинарење по тешки патеки во летни услови)

Оваа категорија опфаќа основно водење во услови без снежна покривка. За напредување по теренот, покрај одење, повремено се користи и придржување и искачување и со помош на рацете. Потребни се добри ориентациски вештини, како и технички вештини за употреба на опрема за самообезбедување, како и опрема за обезбедување на водените учесници на опасните места. Водењето ги опфаќа истите услови како од Категоријата А1, како и водење по тешки означени патеки, (вклучително карпести делови каде што е неопходно користење на рацете за напредување, по поединечни снежни јазици и сл.), по тешки неозначени патеки и по лесно и тешко беспате.



На оваа обука може да учествуваат избрани кандидати – со здобиена лиценца за Категорија А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови). Обуката за Категорија А2 опфаќа: теоретско – практична обука, Семинарска задача, Испитна акција и двегодишен Приправнички стаж. Теоретско – практичната обука за Категорија А2 е во траење од минимум 25 часа (теорија, пракса, тестови, изработка на јазли).

Оценки за учесниците на обуката:

- Не завршил (вкупна оценка до 50%);
- Завршил (вкупна оценка од 51% - 80%);
- Успешно завршил (вкупна оценка од 81% до 100%).

По успешно извршената Испитна акција кандидатот треба да изработи Семинарска задача за планинарска акција која веќе ја извел или ќе ја изведе во наредниот двомесечен период. По успешно оценетата Семинарска задача, кандидатот станува Приправник - Планинарски водич за Категорија А2. Приправничкиот стаж за Планинарски водич може да трае до две години, односно до 31 декември во втората година. До тогаш, приправникот мора да води најмалку 5 различни акции, кои по тежина се вбројуваат во Категорија А2 и да одржи предавање на планинарска тема. Секоја приправничка акција приправникот треба да ја води под менторство на регистриран планинарски водич со иста или со повисока категорија на водење. По завршувањето на секоја Приправничка акција, приправникот испраќа пополнет образец (Извештај за приправничка акција) до менторот на таа акција, кој пополнува свое мислење за приправничката акција. Потоа менторот го испраќа целосно пополнетиот и потпишан Извештај до КПВ како предлог за потврдување на соодветната категорија. КПВ врз основа на предлогот, пишаните мислења и известувања ја потврдува (или не).

Услови за пријавување

Општи услови

- Навршени 18 години;
- Најмалку IV степен образование (завршено средно училиште);
- Членство во планинарска организација, регистрирана во ФПСМ;
- Членство во организација со која ФПСМ има склучено посебен договор за соработка, кој договор предвидува взаемна едукација на членовите од двете организации;
- Претходна документирана петгодишна планинарска активност;
- Способност за самостојно движење во услови кои се за еден степен потешки од тие за кои е предвидена категоријата за која се пријавува.

Кандидатот треба да ги исполни општите услови со поднесување на соодветни документи (Пријава, Преглед на планинарски акции во последните пет години со потпис и печат од Планинарското друштво / клуб, Изјава за здравствена состојба со потпис и печат од соодветна медицинска установа, Изјава за финансиска поддршка од Планинарското друштво / клуб или самостојно финансирање).

Посебни услови

- Поседување важечка лиценца од категоријата А1.
- Во последните пет години завршени најмалку:
 - 10 различни акции по лесни означени или неозначени патеки;
 - 10 различни акции по тешки означени патеки;
 - 5 различни акции по беспак.

Термин: 26 - 27.05.2018

Рок за пријавување: 01.02.2018

Цена: 2.000 денари, со можност за плаќање и на рати



Категорија Б1 (Планинарење по лесни патеки во зимски услови)

Оваа обука опфаќа основно зимско водење каде што за движење се употребува пред се одењето, но потребни се и основни вештини за употреба на цепин, дерези и дрезги. Водењето ги опфаќа истите услови како од категоријата А1, како и водење по лесен, снежен планински терен, при што е потребно познавање на користење дерези и цепин, по лесни означени и лесни неозначени патеки по снег, по зимски маркирани патеки и на организирани и осигурени зимски походи.



На оваа обука може да учествуваат избрани кандидати – со здобиена лиценца за Категорија А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови). Обуката за Категорија Б1 опфаќа: теоретско – практична обука, Семинарска задача, Испитна акција и двегодишен Приправнички стаж.. Теоретско – практичната обука за Категорија Б1 е во траење од минимум 25 часа (теорија, пракса, тестови, изработка на јазли). На Испитната акција се проверува наученото на обуката.

Оценки за учесниците на обуката:

- Не завршил (вкупна оценка до 50%);
- Завршил (вкупна оценка од 51% - 80%);
- Успешно завршил (вкупна оценка од 81% до 100%).

По успешно извршената Испитна акција кандидатот треба да изработи Семинарска задача за планинарска акција која веќе ја извел или ќе ја изведе во наредниот двомесечен период. По успешно поднесената Семинарска задача, кандидатот станува Приправник Планинарски водич за Категорија Б1 (Планинарење по лесни патеки во зимски услови). Приправничкиот стаж за Планинарски водич може да трае до две години, односно до 31 декември во втората година. До тогаш, приправникот мора да води најмалку 5 различни акции, кои по тежина се вбројуваат во Категорија Б1. Секоја приправничка акција приправникот мора да ја води под менторство на регистриран Планинарски водич со иста или со повисока категорија на водење. По завршувањето на секоја Приправничка акција, приправникот испраќа пополнет образец (Извештај за приправничка акција) до менторот на таа акција, кој пополнува свое мислење за изведбата на приправничката акција. Потоа менторот го испраќа целосно пополнетиот и потпишан Извештај до КПВ како предлог за потврдување на соодветната категорија. КПВ врз основа на предлогот, пишаните мислења и известувања ја потврдува или не, категоријата за водење.

Услови за пријавување

Општи услови

- Навршени 18 години;
- Најмалку IV степен образование (завршено средно училиште);
- Членство во планинарска организација, регистрирана во ФПСМ;
- Членство во организација со која ФПСМ има склучено посебен договор за соработка, кој договор предвидува взаемна едукација на членовите од двете организации;
- Претходна документирана петгодишна планинарска активност;
- Способност за самостојно движење во услови кои се за еден степен потешки од тие за кои е предвидена категоријата за која се пријавува.

Кандидатот треба да ги исполни општите услови со поднесување на соодветни документи (Пријава, Преглед на планинарски акции во последните пет години со потпис и печат од Планинарското друштво / клуб, Изјава за здравствена состојба со потпис и печат од соодветна медицинска установа, Изјава за финансиска поддршка од Планинарското друштво / клуб или самостојно финансирање).

Посебни услови

- Поседување важечка лиценца од категоријата А1.
- Во последните пет години завршени најмалку:
 - 10 различни акции по лесни означени патеки по снег;

Термин: 01 - 04.02.2018

Рок за пријавување: 10.01.2018

Цена: 6.000 денари, со можност за плаќање и на рати



Федерација на планинарски спортови во Македонија

Комисија за планинарски водичи

Декември 2017